

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА КОЧАНИ  
КОЧАНИ (I)

|                       |              |        |          |
|-----------------------|--------------|--------|----------|
| Примено:              | 29. 10. 2020 |        |          |
| Организациона единица | Број         | Прилог | Вредност |
| 09-                   | 2067/3       |        |          |



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ

ЗА 2019 ГОДИНА НА ОПШТИНА КОЧАНИ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)

01 2019 07 03/2

Скопје, октомври 2020

## СОДРЖИНА

| Опис                                                                  | Страна  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ<br>ДРЖАВЕН РЕВИЗОР                    | 1 - 9   |
| Финансиски извештаи за 2018 и 2019 година                             |         |
| Биланс на приходи и расходи                                           | 10      |
| Биланс на состојба                                                    | 11      |
| Преглед на промени на извори на капитални средства                    | 12      |
| Сметководствени политики и образложенија кон<br>финансиските извештаи |         |
| - Вовед                                                               | 13 - 14 |
| - Сметководствени политики                                            | 15 - 17 |
| - Образложенија кон финансиските извештаи                             | 18 - 24 |

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Кратенки користени во извештајот:

ГДР – Главен државен ревизор  
ОДР – Овластен државен ревизор  
ЕВР – Единица за внатрешна ревизија  
ЗЈВФК - Закон за јавна внатрешна финансиска контрола  
ФУК – Финансиско управување и контрола  
КЈП – Комунално јавно претпријатие  
ТППЕ – Територијална противпожарна единица



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

Број: 13-105/12

Дата: 27.10.2020

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Општина Кочани на сметка на основен буџет (637) за 2019 година.

Ревизијата изрази мислење со резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2019 година, а за усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со релевантната законска регулатива изрази мислење без резерва.

Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи за 2014 година со ревизија на усогласеност на Општина Кочани, сметка на основен буџет (637) во кој е изразено неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 2014 година на Општина Кочани, е извршена во март 2016 година при што е констатирано дека од вкупно дадените шест препораки, три се спроведени, две се во тек на спроведување и една е делумно спроведена. Со тековната ревизија утврдивме дека препораките се целосно спроведени.

Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност кај Општина Кочани, сметка на основен буџет (637) за 2019 година, е констатирано следното:

- пописната комисија не извршила вредносно усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба утврдена со пописот;

Ревизорски тим:

1.

2.

3.

Овластен државен ревизор

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**


---


- Општина Кочани не евидентира обврски во деловните книги по основ на донесени одлуки или решенија за одобрување на средства за финансирање на активности, проекти, програми, организации и манифестации на правни и физички лица по соодветни програми;
- при исплата на стипендии, хонорари и помош на физички лица од истите расходни ставки се исплатува и пресметаниот персонален данок на доход.

Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со цел преземање на мерки за надминување на истите.

---

Ревизорски тим:

1.   
2.   
3. 

Овластен државен ревизор  


**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**1. Вовед**

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 10 до 12 заедно со ревизија на усогласеност на Општина Кочани на сметката на основен буџет (637), кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум, Преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на основниот буџет (637) на Општина Кочани за 2014 година во кој е изразено неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот застапувано од:

- Николчо Илијев, градоначалник од 20.10.2017 година.


Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Ревизорски тим:

1.   
2.   
3. 

Овластен државен ревизор  


**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата**

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.


Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско

Ревизорски тим:

1. 
2. 
3. 

Овластен државен ревизор



**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

известување во Република Северна Македонија.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 09.03.2020 до 30.06.2020 година кај Општина Кочани од тим на Државниот завод за ревизија во состав:

- м-р Лилјана Стојанова, помошник на ГДР и овластен државен ревизор;
- Бранко Смилевски, раководител на ревизија и овластен државен ревизор;
- Елена Грнарова, виш ревизор и овластен државен ревизор;
- Љупчо Андреевски, самостоен ревизор;
- Биљана Сурлевска, виш ревизор и овластен државен ревизор и
- Адем Тахири, ревизор.

**3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките**

Ревизијата на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 2014 година на Општина Кочани, е извршена во март 2016 година при што е констатирано дека е постапено по дадените препораки, односно, од вкупно дадените шест препораки, три се спроведени, две во тек на спроведување и една делумно спроведена. Со тековната ревизија утврдивме дека препораките се целосно спроведени.

**4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на 16.07.2020 година.


**Констатирани се следните состојби:**

**4.1. Усогласеност со закони и прописи**


4.1.1. Со увид во сметководствената евиденција, ревизијата констатира дека при исплата на стипендии, хонорари и помош на физички лица од истите расходни ставки се исплатува и пресметаниот данок на доход.

Со ваквиот начин на исплата во општината нема прегледност колку од исплатениот износ е надоместок, а колку е данок на доход од надоместоци, што не е во согласност со член 14, точка 1, 2 и 3 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и членот 1 од Правилникот за класификација на расходите. При изготвување на буџетот е потребно да се планираат средства и на расходната ставка - Персонален данок на доход од надоместоци по соодветни програми.

Ревизорски тим:

1.   
2.   
3. 

Овластен државен ревизор



**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**Препорака:**

Секторот за финансиски прашања при планирање на буџетот на општината на сметката на основен буџет во соодветните програми да предвиди средства и на расходна ставка Персонален данок на доход од надоместоци.

**4.2. Финансиски извештаи**

4.2.1. Пописот на средствата и изворите на средствата со состојба на 31 декември 2019 година не е извршен целосно и на начин предвиден со одредбите од член 21 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и член од 29 до 35 од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, од следниве причини:

- не е извршен попис на нематеријалните средства (софтвери);
- не е извршено обележување на средствата со инвентарни броеви и
- пописната комисија не извршила целосно пополнување на пописните листи со внесување на сметководствени вредности и количини и вредносно усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба утврдена со пописот, односно извршен е само физички попис на материјалните средства, поради што не е утврдена евентуална материјална и вредносна разлика.

Ваквиот начин на постапување влијае на комплетноста и целосноста на пописот и на квалитетот на податоците од пописот.

**Препораки:**


Градоначалникот на Општина Кочани да преземе мерки и активности за организирање на попис почитувајќи ги одредбите од Законот и Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и тоа:


- комисијата за попис да врши целосно пополнување на пописните листи со внесување на сметководствени вредности и количини, нивно усогласување со фактичката состојба и утврдување на евентуални материјални и вредносни разлики;
- да се врши попис и на нематеријалните средства и
- средствата да бидат одбележани со инвентарни броеви.

4.2.2. Општина Кочани не евидентира обврски во деловните книги по основ на донесените одлуки или решенија за одобрување на средства за финансирање на активности, проекти, програми на организации и манифестации на правни и физички лица по соодветни програми. Наведеното не е во согласност со одредбите од член 2 точка 1 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и има влијание на точно, вистинито, сеопфатно, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции.

Ваквиот начин на евидентирање во деловните книги на Општината влијае на реалноста и објективноста на искажаните податоци во Билансот на состојба за

Ревизорски тим:

1.   
2.   
3. 

Овластен државен ревизор  


6

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

2019 година.

**Препорака:**

Секторот за финансиски прашања да воспостави евиденција на обврските во финансиското сметководство согласно донесени одлуки/решенија за одобрување на финансиски средства за трансакции/трансфери на правни и физички лица по соодветните програми.

**Основ за изразување на мислење**

Вкупиот ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 4.1. и 4.2. се однесуваат на:

- при исплата на стипендии, хонорари и помош на физички лица од истите расходни ставки се исплатува и пресметаниот данок на доход;
- не е извршено вредносно усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот;
- во деловните книги не се евидентираат обврски по донесените одлуки или решенија за одобрување на средства за финансирање на активности, проекти, програми, организации и манифестации на правни и физички лица по соодветни програми.

**5. Ревизорско мислење**

**Мислење за финансиски извештаи**

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 4.2., финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Општина Кочани на ден 31 декември 2019 година како и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.


**Мислење за усогласеност**

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Општина Кочани, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

**6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет**

6.1. Обрнуваме внимание дека Општина Кочани се јавува во својство на тужена страна по разни основи во 11 поведени судски постапки врз основа на кои од

Ревизорски тим:

1. 
2. 
3. 

Овластен државен ревизор  


**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

општината се побарува вкупна вредност од 27.082 илјади денари и една постапка во која општината се јавува во својство на тужител за износ од 88 илјади денари. Поради тоа што станува збор за судски постапки што се водат пред надлежните судови, до денот на ревизијата конечниот исход од истите не е познат, постои неизвесност од дополнително оптоварување на проценетиот износ со камати и судски трошоци кај судските спорови во кои општината е тужена страна, што може значително да влијае и да ја оптерети општината во идниот период.

6.2. При анализа на реализираните капитални расходи во Општина Кочани по години, ревизијата констатираше дека во 2019 година исплатени се средства во износ од 8.424 илјади денари на име надомест за одземен имот кој во однос на 2018 година е 1.413,79% зголемен (исплатениот износ е 595 илјади денари; во 2017- 814 илјади денари; во 2016 - 1.221 илјади денари; во 2015 - 3.568 илјади денари; и во 2014 година е 3.000 илјади денари).


Зголемувањето се должи на фактот што согласно усвоениот план на развојните програми од страна на Советот на Општина Кочани планирано е изградба на булевар на улицата Стево Теодосиевски. За реализација на овој план е водена постапка преку Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, за експропријација на имот во приватна сопственост кој се наоѓа на дел од улицата Стево Теодосиевски и улицата Кирил и Методиј.


По завршената постапка и добиените решенија извршена е проценка на имотот по лица што е предмет на експропријацијата, изготвени се записници и согласно Решенијата, извршената проценка и записниците, исплатени се средствата на лицата -сопственици на имотот од ставка Надомест за одземен имот во износ од 8.424 илјади денари.

Табеларен приказ на реализирани капитални расходи во Општина Кочани по години, за вложување и нефинансиски средства – Надомест за одземен имот.

---

Ревизорски тим:


1.   
2.   
3. 

Овластен државен ревизор  


8

ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Графикон број 1



Ревизорски тим:

1. [Signature]  
2. [Signature]  
3. [Signature]

Овластен државен ревизор  
[Signature]

Општина Кочани  
Сметка на основен буџет (637)  
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година

|                                 |              | во 000 денари  |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Опис на позицијата              | Образложение | 2019           | 2018           |
| <b>Приходи</b>                  |              |                |                |
| Трансфери и донации             | 3.1.1.       | 172.978        | 161.347        |
| <b>Вкупно приходи</b>           |              | <b>172.978</b> | <b>161.347</b> |
| <b>Расходи</b>                  |              |                |                |
| <b>Тековни расходи</b>          |              |                |                |
| Плати и надоместоци             | 3.2.1.       | 39.667         | 37.497         |
| Стоки и услуги                  | 3.2.2.       | 44.449         | 37.937         |
| Каматни плаќања                 | 3.2.1.       | 130            | 102            |
| Субвенции и трансфери           | 3.2.4.       | 7.462          | 6.949          |
| <b>Вкупно тековни расходи</b>   |              | <b>91.708</b>  | <b>82.485</b>  |
| <b>Капитални расходи</b>        |              |                |                |
| Капитални расходи               | 3.3.         | 70.800         | 68.392         |
| <b>Вкупно капитални расходи</b> |              | <b>70.800</b>  | <b>68.392</b>  |
| Отплата на главнина             | 3.4.         | 10.470         | 10.470         |
| <b>Вкупно расходи</b>           |              | <b>172.978</b> | <b>161.347</b> |

Општина Кочани  
Сметка на основен буџет (637)  
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2019

|                                                                 |              | во 000 денари  |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Опис на позицијата                                              | Образложение | 2019           | 2018           |
| <b>Актива</b>                                                   |              |                |                |
| Тековни средства                                                |              |                |                |
| Побарувања од вработените                                       | 4.1.1.       | 1              | 1              |
| Активни временски разграничувања                                | 4.1.2.       | 29.698         | 21.714         |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                                  |              | <b>29.699</b>  | <b>21.715</b>  |
| Постојани средства                                              |              |                |                |
| Нематеријални средства                                          | 4.2.1.       | 241            | 13             |
| Материјални добра и природни богатства                          | 4.2.2.       | 958            | 958            |
| Материјални средства                                            | 4.2.3.       | 530.316        | 520.993        |
| Материјални средства во подготовка                              | 4.2.4.       | 9.876          | 0              |
| <b>Вкупно постојани средства</b>                                |              | <b>541.391</b> | <b>521.964</b> |
| <b>Вкупна актива</b>                                            |              | <b>571.090</b> | <b>543.679</b> |
| <b>Пасива</b>                                                   |              |                |                |
| Тековни обврски                                                 |              |                |                |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи                           | 4.3.1.       | 26.533         | 18.946         |
| Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 4.3.2.       | 3.165          | 2.768          |
| Пасивни временски разграничувања                                | 4.3.3.       | 9.877          | 1              |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>                                   |              | <b>39.575</b>  | <b>21.715</b>  |
| Извори на средства                                              |              |                |                |
| Извори на капитални средства                                    | 4.4.1.       | 531.515        | 521.964        |
| <b>Вкупно извори на деловни средства</b>                        |              | <b>531.515</b> | <b>521.964</b> |
| <b>Вкупна пасива</b>                                            |              | <b>571.090</b> | <b>543.679</b> |

Општина Кочани  
Сметка на основен буџет (637)

ПРЕГЛЕД  
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА

| во 000 денари                                              |                          |                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| О П И С                                                    | Државен јавен<br>капитал | Останат<br>капитал (залихи<br>на материјали,<br>резервни<br>делови и ситен<br>инвентар и<br>хартии од<br>вредност) | Вкупно    |
| Состојба 01.01.2019 година                                 | 521.964                  | -                                                                                                                  | 521.964   |
| Зголемување по основ на:                                   | 1.050.485                | 56                                                                                                                 | 1.050.541 |
| Набавки во текот на годината (донација 1.013.977 илј.ден.) | 1.045.003                | 56                                                                                                                 | 1.045.059 |
| Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др.            |                          |                                                                                                                    | -         |
| Ревалоризација на капитални средства                       | 5.482                    |                                                                                                                    | 5.482     |
| Намалување по основ на:                                    | 1.040.934                | 56                                                                                                                 | 1.040.990 |
| Одлука за преотстапување на ЈКП (донација)                 | 1.015.608                |                                                                                                                    | 1.015.608 |
| Отпис на ситен инвентар (во употреба)                      |                          | 56                                                                                                                 | 56        |
| Амортизација                                               | 25.326                   |                                                                                                                    | 25.326    |
| Состојба 31.12.2019 година                                 | 531.515                  | -                                                                                                                  | 531.515   |

## 1. ВОВЕД

### Дејност

Општина Кочани е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа преку облиците на непосредно изјаснување и преку демократски избрани органи на Општината.

Општина Кочани е надлежна за вршење на следните работи:

1. Урбанистичко планирање и уредување на просторот;
2. Заштита на животната средина и природата;
3. Локален економски развој;
4. Комунални дејности;
5. Култура;
6. Спорт и рекреација;
7. Социјална и детска заштита;
8. Образование - основање, финансирање и учество во управувањето со основните и средните училишта на нејзиното подрачје;
9. Здравствена заштита;
10. Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра;
11. Противпожарна заштита;
12. Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност, и
13. Други работи определени со закон.

Општина Кочани како единица на локалната самоуправа има својство на правно лице со седиште на ул. „Раде Кратовче“ бр.1, Кочани.

Органи на Општина Кочани се: советот составен од 19 члена и градоначалникот, кои се избираат за период од четири години.

### Организациона поставеност

Администрацијата на Општина Кочани е организирана во сектори и одделенија и тоа:

Сектор за правни, јавни дејности и општи работи, во чиј состав се следните одделенија:

- Одделение за правни и општи работи;
- Одделение за јавни дејности.

Сектор за финансиски прашања, во чиј состав се следните одделенија:

- Одделение за буџетска координација;
- Одделение за буџетска контрола;
- Одделение за сметководство и плаќање и
- Одделение за даноци, такси и надоместоци.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

---

Сектор за урбанизам заштита на животна средина и комунални работи, во чиј состав се следните одделенија:

- Одделение за урбанизам и заштита на животна средина и
- Одделение за комунални работи.

Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште, во чиј состав се следните одделенија:

- Одделение за уредување на градежно земјиште и
- Одделение за спроведување постапка за располагање со градежно земјиште.

Сектор за планирање и развој, во чиј состав се следните одделенија:

- Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка;
- Одделение за информатичка комуникациска технологија и ГЕО информациона системи;
- Одделение за инспекциски служби;
- Одделение за внатрешна ревизија;
- Одделение за управување со човечки ресурси и
- Територијална противпожарна единица на Општина Кочани.

#### **Интерни акти**

Основен акт на Општина Кочани е Статутот бр. 07-2058/1 од 03.05.2006 кој е објавен во Сл. гласник на Општина Кочани бр. 3/06 и неговите измени и дополнувања објавени во „Службен Гласник на Општина Кочани“ бр. 11/2006, 03/2008, 04/2008, 06/2008, 05/2010 и 05/2015 година. Со Статутот се уредуваат организацијата и работата на органите и комисиите на Општината, начинот на вршење на работите според начелото на супсидијарност, облиците за непосредно учество на граѓаните во одлучувањето на Општината, информирање на граѓаните, сопственоста и финансирањето и други прашања од значење за Општината.

Деловникот за работа на Советот на Општина Кочани е донесен на седница на советот и објавен е во „Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/06 и негови измени и дополнувања објавени во бр. 2/2012 година.

Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Кочани е донесен согласно одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за локална самоуправа од страна на Градоначалникот. Усогласеноста на актите за систематизација на работните места во Општина Кочани со одредбите од Законот за локална самоуправа, Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, е потврдена од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

---

Со Правилникот се предвидени потребниот број на извршители, стручната подготовка, работното искуство како и опис и попис на работи и работни задачи за секое работно место.

Изворите на средства за работење на Општина Кочани се обезбедуваат согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа.

Општина Кочани финансиското работење на сметка на органот (637) го извршува преку сметка отворена во рамките на Трезорската сметка: 736014044463716.

Овластено лице за располагање со паричните средства на сметката на Општина Кочани во текот на 2019 година е:

- Николчо Илијев, градоначалник од 20.10.2017 година.

## **2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

### **Основни начела**

2.1. Правото на корисниците за трошење на средства од Буџетот престанува на 31 декември. Сите неплатени обврски од фискалната година ќе бидат повторно одобрени и предвидени во позиција во Буџетот за следната фискална година.

2.2. Сите приходи на корисниците и нивните единки корисници, на единиците на локалната самоуправа и на фондовите се искажуваат во нивните буџети.

2.3. Обврските и трошоците се извршуваат во согласност со прописите за нивно извршување, а во рамките на проценетите трошоци во нивните буџети.

### **Утврдување на приходи и расходи**

2.4. Признавањето на приходите и другите приливи, во билансот на приходи и расходи се спроведува според сметководственото начело на парично искажување, во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.

2.5. Расходите и другите одливи во билансот на приходи и расходи се признаваат според сметководственото начело на парично искажување, во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

### **Ограничувања**

2.6. Корисниците на буџетите и единките корисници се должни одобрените средства од Буџетот да ги користат наменски и не смеат да преземаат обврски над лимитот од одобрените средства.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

---

2.7. Износите на приходите наведени во годишниот буџетски документ не се фиксно определени и лимитирани.

2.8. Износите на расходите утврдени со годишниот буџетски документ се сметаат како максимални износи и над овие износи не може да се преземаат никакви обврски.

2.9. Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределби во тековната фискална година.

2.10. Одобрените средства за плати, и надоместоци во рамките на буџет не може да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

2.11. Буџетските корисници се должни да водат посебно сметководство за средствата од буџетот и за другите приходи, поединечно по буџетски корисници, по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметководствениот план на буџетските корисници.

**Утврдување на состојбата на билансните позиции**

2.12. Под проценување на билансните позиции се подразбира утврдување на вредноста на одделни билансни позиции.

2.13. Буџетските корисници/единките ги водат оние сметки на кои во текот на тековната година ќе се појават финансиски трансакции односно промени, како и оние сметки на кои постои почетна состојба на почетокот на фискалната година, побарувањата, состојбата и движењето на средствата, обврските и изворите на средствата.

2.14. Нематеријалните и материјални средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 ЕВРА во денарска противвредност може да се прикажат групно како ситен инвентар, кој се отпишува еднократно во целина при набавката.

2.15. При проценувањето на нематеријалните и материјални средства, во билансот се внесува износот на не отпишаната вредност на вложувањата, како и износите на набавната и отпишаната вредност.

2.16. Отписот на вредноста на нематеријалните и материјални средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишните стапки за отпис на средствата за буџетските корисници/единки корисници.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

---

2.17. Основицата за отпис (пресметување на амортизација) се корегира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот и функционалната способност.

2.18. Основицата за амортизација се корегира и за дополнителната ревалоризациона вредност на нематеријалните и материјални средства.

2.19. Основица за отпишување на нематеријалните и материјални средства примени без надомест претставува проценетата набавна вредност.

2.20. Материјалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење дејност. Нематеријалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства се спремни за употреба.

2.21. Отпишувањето на нематеријалните и материјални средства може привремено да се прекине за средствата што се оштетени од виша сила, до нивното оспособување за користење.

2.22. Обврската за отпишување не се однесува на следниве нематеријалните и материјални средства:

- земјишта и шуми;
- градежни објекти и предметите - споменици на културата, историски споменици, дела на ликовната, вајарската, филмската и друга уметност (освен ако овие објекти не се користат за дејност од која се остваруваат приходи) и книгите во библиотеките;
- патиштата од локално значење со земјена и макадамска подлога, како и објектите кои се нивен составен дел;
- средствата кои трајно се надвор од употреба;
- средства, чија што употреба не е временски ограничена.

2.23. Амортизација се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите, се додека вредноста на нематеријалните и материјални средства не биде во целост надоместена.

2.24. Еднаш отпишано нематеријално и материјално средство, не може да биде предмет на повторно проценување и отпишување, без оглед на тоа што и натаму истото се користи.

2.25. Изворите на капитални средства со кои располагаат и управуваат корисниците на средства од буџетите и фондовите ги сочинуваат:

- Државен - јавен капитал;
- Останат капитал (залихите на материјалите, резервните делови, ситен инвентар и хартии од вредност);
- Тековни обврски;
- Долгорочни обврски, и
- Извори на други средства

## **БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

### **ПРИХОДИ**

#### **3.1. Трансфери и донации**

##### **3.1.1. Трансфери од други нивоа на власт**

Во Билансот на приходи и расходи на сметката на орган (637) на Општина Кочани во 2019 година се искажани приходи во износ од 172.978 илјади денари ( во 2018 – 161.347 илјади денари), кои претставуваат трансферирани средства од Буџетот на општината за финансирање на: платите на вработените во општинската администрација, надоместоците на членовите на Советот на Општината, набавката на стоки и услуги, разни трансфери, социјални бенефиции и за капитални расходи.

### **РАСХОДИ**

#### **3.2. Тековни расходи**

##### **3.2.1. Плати и надоместоци**

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи на сметката на Органот, од средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани согласно одредбите од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, и тоа по следните основи:

- основни плати на градоначалникот, државните службеници и другите вработени во општинската администрација, додатоци на плата за прекувремена работа, за време на празници, работа во ноќна смена и за дежурства и персонален данок на доход од плата и од надоместоци;
- придонеси од плати за социјално осигурување кое ги содржи придонесите за Пензискиот фонд, Фондот за здравство и за Агенцијата за вработување и
- надоместоци на членовите на советот.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)**  
**ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

| Опис<br>1                          | во 000 денари |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | 2019<br>2     | 2018<br>3     |
| Плати и надоместоци                | 26.479        | 25.143        |
| Придонеси за социјално осигурување | 9.884         | 9.181         |
| Надоместоци                        | 3.304         | 3.173         |
| <b>Вкупно:</b>                     | <b>39.667</b> | <b>37.497</b> |

### 3.2.2. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи за средствата кои се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани, и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат: дневници, патни расходи и сместување за патување во земјата, дневници и патни расходи за патување во странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат расходи за: електрична енергија за општинските простории и за улично осветлување, водовод и канализација, дрва, пошта, за фиксни и мобилни телефони, гориво, регистрација на возилата во сопственост на општината и транспорт на луѓе;
- материјали и ситен инвентар кои опфаќаат набавка на: канцелариски материјали, списанија и весници и други изданија, други административни материјали, материјали за АОП, униформи, обувки, прехранбени продукти и пијалоци, училишни материјали, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, други материјали за специјална намена и други материјали;
- поправки и тековно одржување кои опфаќаат расходи за: поправки и сервисирање на лесни и товарни возила возила, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, одржување на автопати, улици и патишта, одржување на други градби, поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема, поправки и одржување на друга опрема и одржување на други зелени површини;
- договорни услуги, кои опфаќаат расходи за: осигурување на вработени, осигурување на недвижности и права, осигурување на моторни возила, правни услуги, судски вештачења, судски такси, испитување на квалитетот на водите и воздухот, изработка на просторни и урбанистички планови, услуги за копирање, печатење и издавање, консултантски услуги и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои опфаќаат расходи за: членарини во домашни организации, репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи, и
- привремени вработувања кои опфаќаат исплати на лица вработени преку Агенција за времени вработувања.

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

| во 000 денари                                      |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Опис                                               | 2019          | 2018          |
| 1                                                  | 2             | 3             |
| Патни и дневни расходи                             | 189           | 215           |
| Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 11.925        | 9.024         |
| Материјали ситен инвентар                          | 3.316         | 4.232         |
| Поправки и тековно одржување                       | 21.204        | 14.916        |
| Договорни услуги                                   | 2.923         | 2.769         |
| Други тековни расходи                              | 3.666         | 3.318         |
| Привремени вработувања                             | 1.226         | 3.463         |
| <b>Вкупно:</b>                                     | <b>44.449</b> | <b>37.937</b> |

### 3.2.3. Каматни плаќања

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи кои се обезбедени од сметката на основен буџет (630) на Општина Кочани, по основ на камата на кредит, која во 2019 изнесува 130 илјади денари (2018 година – 102 илјади денари).

### 3.2.4. Субвенции и трансфери

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи од средствата кои се обезбедени од буџетот на општината, и тоа по следните основи:

- трансфери до невладини организации кои опфаќаат: трансфери до здруженија на граѓани и фондации и до спортски клубови, и
- разни трансфери кои опфаќаат: стипендии за студенти, стипендии за поддршка на млади таленти и други трансфери.

| во 000 денари                      |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Опис                               | 2019         | 2018         |
| 1                                  | 2            | 3            |
| Трансфери до невладини организации | 3.478        | 3.839        |
| Разни трансфери                    | 3.984        | 3.110        |
| <b>Вкупно:</b>                     | <b>7.462</b> | <b>6.949</b> |

### 3.3. Капитални расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи за средствата кои се обезбедени од буџетот на Општина Кочани, и тоа по следните основи:

- купување на опрема и машини што опфаќа: купување на информатичка и видео опрема и купување на друга опрема;
- други градежни објекти што опфаќа: подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати, изградба на улици, патишта и

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

автопати, реконструкција на улици, патишта и автопати, подготвување проекти вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори, изградба на пречистителни станици и колектори, изградба на капацитети за водоснабдување, изградба на капацитети за енергетика, реконструкција на капацитети за енергетика, подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти, изградба на други објекти, реконструкција на други објекти и надзор над изградбата и

- вложувања и не финансиски средства што опфаќа надомест за одземен имот.

| Опис                              | во 000 денари |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                   | 2019          | 2018          |
| 1                                 | 2             | 3             |
| Купување на опрема и машини       | 1.876         | 618           |
| Други градежни објекти            | 60.500        | 66.932        |
| Вложувања и нефинансиски средства | 8.424         | 595           |
| Купување на возила                | 0             | 247           |
| <b>Вкупно</b>                     | <b>70.800</b> | <b>68.392</b> |

### 3.4. Отплата на главнина

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи кои се обезбедени од сметката на буџетот на Општина Кочани, по основ на отплата на главнина на долгорочни позајмувања од буџетот на Република Македонија. Расходите по овој основ во 2019 година изнесуваат 10.470 илјади денари (2018 година – 10.470 илјади денари).

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

### АКТИВА

#### 4.1. Тековни средства

##### 4.1.1. Побарувања од вработените

Оваа позиција во 2019 година е проценета во износ од 1 илјади денари (во 2018 година – 1 илјади денари) и е усогласена со дел од проценетото салдо на позицијата Пасивни временски разграничувања.

##### 4.1.2. Активни временски разграничувања

Оваа позиција во 2019 година е проценета во висина од 29.698 илјади денари (2018 година – 21.714 илјади денари) и е усогласена со проценетото салдо на позиција

Краткорочни обврски спрема добавувачи и Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените.

#### 4.2. Постојани средства

##### 4.2.1. Нематеријални средства

На оваа позиција на крајот на 2019 година искажано е салдо во износ од 241 илјади денари (2018 – 13 илјади денари) и се однесуваат на набавените софтвери за сообраќај и аутокад и ГИС апликација за опремување на Туристичко информативен центар во Пониква со кои располага Општината и е усогласена со позицијата Извори на капитални средства.

##### 4.2.2. Материјални добра и природни богатства

На оваа позиција евидентирано е земјиште во износ од 958 илјади денари (2018 – 958 илјади денари и е усогласена со позицијата Извори на капитални средства.

##### 4.2.3. Материјални средства

Оваа позиција е проценета во висина на капиталните вложувања за стекнување на градежни и деловни објекти и целокупната опрема и други материјални средства која во смисла на законските прописи ја претставува набавната вредност намалена за исправката на вредноста.

Оваа позиција е проценета во висина од 530.316 илјади денари (2018 година – 520.993 илјади денари), и е усогласена со проценетото салдо на позицијата Извори на капитални средства.

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

| Опис             | Применети стапки кај<br>субјектот |
|------------------|-----------------------------------|
| Градежни објекти | 1, 3, 4                           |
| Компјутери       | 20                                |
| Опрема и мебел   | 10, 12, 14                        |
| Возила           | 15                                |

Состојбата и промените на материјалните средства во 2019 година се прикажани аналитички по групи во следната табела:

**ОПШТИНА КОЧАНИ - СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА**

| во 000 денари                                                   |                     |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| О П И С                                                         | Градежни<br>објекти | Опрема         | ВКУПНО           |
|                                                                 | 1                   | 2              | 3=од 1 до 2      |
|                                                                 | 020                 | 022            |                  |
| <b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>                      |                     |                |                  |
| <b>Состојба на ден 01 Јануари 2019</b>                          | <b>579.614</b>      | <b>135.122</b> | <b>714.736</b>   |
| Набавки во текот на годината                                    | 1.021.442           | 5.868          | 1.027.310        |
| Пренос од средства во подготовка(во употреба)                   | 18.303              |                | 18.303           |
| <b>Вкупни зголемувања:</b>                                      | <b>1.039.745</b>    | <b>5.868</b>   | <b>1.045.613</b> |
| Расходување                                                     |                     | 1.390          | 1.390            |
| Преотстапени постојани средства                                 | 1.013.977           | 1.631          | 1.015.608        |
| <b>Вкупно намалување</b>                                        | <b>1.013.977</b>    | <b>3.021</b>   | <b>1.016.998</b> |
| Ревалоризација                                                  | 6.377               | 1.518          | 7.895            |
| <b>Состојба на ден 31 Декември 2019</b>                         | <b>611.759</b>      | <b>139.487</b> | <b>751.246</b>   |
| <b>Исправка на вредност</b>                                     |                     |                |                  |
| <b>Состојба на ден 01 Јануари 2019</b>                          | <b>111.549</b>      | <b>82.194</b>  | <b>193.743</b>   |
| Амортизација за тековната година                                | 13.694              | 12.466         | 25.260           |
| Расходи                                                         |                     | (1.390)        | (1.390)          |
| Ревалоризација                                                  | 1.378               | 1.039          | 2.417            |
| <b>Состојба на ден 31 Декември 2019</b>                         | <b>126.621</b>      | <b>94.309</b>  | <b>220.930</b>   |
| <b>НЕОТПИШАНА ВРЕДНОСТ НА<br/>КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 31.12.2019</b> | <b>485.138</b>      | <b>45.178</b>  | <b>530.316</b>   |
| <b>НЕОТПИШАНА ВРЕДНОСТ НА<br/>КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 31.12.2018</b> | <b>468.065</b>      | <b>52.928</b>  | <b>520.993</b>   |

#### **4.2.4. Материјални средства во подготовка**

Оваа позиција во 2019 година е проценета во износ од 9.876 илјади денари (во 2018 година – нула денари) и е усогласена со дел од проценетото салдо на позицијата Пасивни временски разграничувања.

### **ПАСИВА**

#### **4.3. Тековни обврски**

##### **4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачите**

На крајот на 2019 година краткорочните обврски спрема добавувачите во земјата и странство изнесуваат 26.533 илјади денари (2018 година – 18.946 денари).

##### **4.3.2. Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените**

Оваа позиција е проценета во износ 3.165 илјади денари (2018 година – 2.768 илјади денари) и се однесува за обврска за плати, даноци од плати и придонеси од плати за месец декември 2019 година.

##### **4.3.3. Пасивни временски разграничувања**

Оваа позиција е проценета во износ од 9.877 илјади денари (2018 година – 1 илјади денари) и е коресподентна сметка на позицијата Побарувања од вработени и Материјални средства во подготовка.

#### **4.4. Извори на деловни средства**

##### **4.4.1. Државен-јавен капитал**

Проценетата вредност на оваа позиција на 31.12.2019 година е во висина на номиналната вредност на државниот капитал во износ од 531.515 илјади денари (во 2018 година – 521.964 илјади денари).